



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од МЦЕО, Еко-свест, Реактор и Зенит.

Проектот е финансиран од Европската унија.



**Годишна конференција:
ИПА 2 Механизам за граѓанските организации
Скопје, 15.09.2016, Хотел Холидеј Ин**

ПРОГРАМА

Четврток, 15 септември

09:30 – 10:00

Регистрација на учесниците

10:00 – 10:30

Отворање на конференцијата и воведни обраќања

Говорници:

претставник на Делегацијата на Европската унија

претставник на Владата на Република Македонија

Бојан Маричиќ, Извршен директор, МЦЕО

Ана Чоловиќ Лешоска, Извршен директор, Еко-свест,

10:30 – 11:00

Изјави за медиуми (пауза за учесниците)

Сесија 1

Трилатерална соработка на ИПА 2 механизмот - Секторски политики на ИПА 2 и граѓанското општество во Република Македонија

11:00 - 12:30

Пленарна сесија

Целта на оваа сесија е претставници на граѓанските организации, Владата на РМ и Делегацијата на ЕУ да дискутираат за актуелни прашања кои го засегаат работењето на граѓанските организации.

Модератор:

Александар Колекески, Постар истражувач-аналитичар, МЦЕО,

Прашања и одговори

Сесија 2

12:30 – 13:00

Секторска соработка – актуелни состојби

Пленарна сесија

Говорници:

Дамјан Здравев, Претседател, Реактор,

Александар Николов, Извршен директор, Асоцијација Зенит

По пленарната дискусија, учесниците добиваат инструкција и се делат во секторски групи.

13:00 – 14:00

Пауза за ручек

Сесија 3

14:00 – 16:00

Секторски средби

Работни групи

Целта на оваа сесија е да се претстави тековната состојба и предизвици во дадениот сектор преку функционирањето на ИПА 2 механизмот.

Секторски модератори:

Секторски претставник и фасилитатор на групна работа

Сесијата се состои од:

- Опис на секторот
- Презентација на наодите од секторските консултациите со граѓанските организации
- Дискусија во однос на состојбите во секторот и како да се подобри секторската соработка
- Претставување на нацрт-етички кодекс за членките на ИПА 2 Механизмот и добиени коментари во однос на кодексот
- Кандидирање на претставници

Во текот на работата од 15:00–15:15 се послужува кафе.

"ИПА 2 Механизам за граѓанските организации – IPA2CSO" / EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK
Годишна конференција: ИПА 2 Механизам за граѓанските организации





Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од МЦЕО, Еко-свест, Реактор и Зенит.

Проектот е финансиран од Европската унија.



Сесија 4

16:00 – 16:30

Избор на секторски претставници на ИПА 2 механизмот

Постапка на избор

Сесија 5

16:30 – 17:00

Преглед на наодите и резимирање на работата од првиот ден

Презентација на избраниот секторски претставници за нареден двегодишен период во рамки на секторските групи.